

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

на општина Новаци

Број 03/21

**Излегува по потреба-22.02-2021 година. Понеделник-Бр.03, година XXV
.Ж-ска 749014004563010 Депонент Народна банка на Македонија;
E-mail: Novacio@t.mk Примерок 50 денари**

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Заклучок за усвојување на Извештајот за извршен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година

1. Објавувам Заклучок за усвојување на Извештајот за извршен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-234/1
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за извршен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за извршен редовен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12.2020 година, бр.01-82/1 од 20.01.2021 год (Пописна листа од бр.1 до бр.17).

2. Овој Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-196/4
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на
Донација на Здружение на граѓани
ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица

1. Објавувам Одлука за одобрување на Донација на Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-234/3
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

За одобрување на Донација на Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица

Член 1

СЕ ОДОБРУВА Донација на Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица, во износ од **50.000,00 денари**, за санирање на последиците од пожарот во ГТЦ ГЛОБАЛ Струмица.

Член 2

Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

За искористените средства да се доставува извештај до општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица, со ж-ска: 270074779880184, депонент ХАЛК Банка АД Скопје.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-196/6 Совет на општина Новаци
15.02.2021 год. Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Зоран Крстевски с.Новаци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Зоран Крстевски с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/4
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Зоран Крстевски с.Новаци

Член 1

На Зоран Крстевски с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00 денари**-нето износ, за лекување.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Зоран Крстевски

На Трансакциона сметка:
200002904170777

ЕМБ:

Депонент Стопанска Банка АД Скопје

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/7
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Станко Мицевски с.Новаци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Станко Мицевски с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-234/5
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Станко Мицевски с.Новаци

Член 1

На Станко Мицевски с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00 денари**-нето износ, за лекување.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Станко Мицевски

На Трансакциона сметка:
290500000495308

ЕМБ:

Депонент ТТК Банка

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-196/8
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Борче Крстевски с.Живојно

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Борче Крстевски с.Живојно, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-234/6
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Борче Крстевски с.Живојно

Член 1

На Борче Крстевски с.Живојно, му се доделува еднократна парична помош во износ од **20.000,00** денари-брuto износ, социјална помош.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Борче Крстевски

На Трансакциона сметка:
210501746188908

Депонент НЛБ Банка

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-196/9 Совет на општина Новаци
15.02.2021 год. Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Славица Ристевска с.Живојно

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Славица Ристевска с.Живојно, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/7
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Славица Ристевска с.Живојно

Член 1

На Славица Ристевска с.Живојно, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари-нето износ, социјална помош.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Славица Ристевска

На Трансакциона сметка:
Депонент

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/10
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Владо Бошевски с. Далбеговци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Владо Бошевски с. Далбеговци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-234/8
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Владо Бошевски с. Далбеговци

Член 1

На Владо Бошевски с. Далбеговци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **20.000,00** денари-брuto износ, за социјална помош .

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име:
Владо Бошевски,

На Трансакциона сметка:
210501601758139

ЕМБ:

Депонент НЛБ Банка

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-196/11
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на КУД „Илинден, Битола за печатење на монографија

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средства на КУД „Илинден, Битола за печатење на монографија, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-234/9
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на КУД „Илинден, Битола за печатење на монографија

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства на КУД „Илинден, Битола, во износ од **6.000,00 денари**, за печатење на монографија.

Член 2

Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

За искористените средства да се доставува извештај до општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име КУД „Илинден, Битола, со ж-ска: 290200000385325, депонент ТТК Банка АД Скопје.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-196/12 Совет на општина Новаци
15.02.2021 год. Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Александра Јолевска с.Добромири

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Александра Јолевска с.Добромири, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/10
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Александра Јолевска с.Добромири

Член 1

На Александра Јолевска с.Добромири, му се доделува еднократна парична помош во износ од **20.000,00** денари-брuto износ, за трошоци за лекување на ќерката Теодора Јолевска.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Александра Јолевска

На Трансакциона сметка:
200002090984857

Депонент Стопанска Банка АД Скопје.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/13
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Илче Неделковски с.Добровени

1.Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Илче Неделковски с.Добровени, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/11
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Илче Неделковски с.Добровени

Член 1

На Илче Неделковски с. Добровени, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари-нето износ, социјална помош.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Илче Неделковски

На Трансакциона сметка:
380677548500161

Депонент Прокредит Банка

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/14 Совет на општина Новаци
15.02.2021 год. Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Виолета Велјановска с.Новаци

1.Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Виолета Велјановска с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/12
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Виолета Велјановска с.Новаци

Член 1

На Виолета Велјановска с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари-нето износ, социјална помош.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Виолета Велјановска

На Трансакциона сметка:
200002001269363

Депонент-Стопанска банка АД Скопје

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/15
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна заедница с.Гермијан

1.Објавувам Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна заедница с.Гермијан, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,

Бр.08-234/13
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна заедница с.Гермијан

Член 1

СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни матерјали во износ од **20.000,00 денари** за Месна Заедница с.Гермијан, за изградба на ограда на манастир Св.Климент Охридски.

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.08-155/1 од 04.02.2021 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Член 3

Матерјали да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/16
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
НаумчеСмилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна Заедница с.Д.Орехово

1.Објавувам Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна Заедница с.Д.Орехово, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/14
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна Заедница с.Д.Орехово

Член 1

СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни матерјали во износ од **20.000,00 денари** за Месна Заедница с.Д.Орехово, за покривање на манастир Св.Филип (лим и граѓа).

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.08-162/1 од 05.02.2021 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Член 3

Матерјали да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/17
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Стевче Кузмановски с.Новаци

1.Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Стевче Кузмановски с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/15
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузмановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Стевче Кузмановски с.Новаци

Член 1

На Стевче Кузмановски с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **20.000,00** денари-бруто износ, за направени трошоци за лекување на сопругата.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Стевче Кузмановски

На Трансакциона сметка:
210501564332629

Депонент НЛБ Тутунска Банка.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/18
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Стевановски Трајан с.Добромири

1.Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Стевановски Трајан с.Добромири, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/16
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Стевановски Трајан с.Добромири

Член 1

На Стевановски Трајан с.Добромири, му се доделува еднократна парична помош во износ од **20.000,00** денари-бруто износ, за лекување на сопругата-Пранвера Ѓони.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име:
На Трансакциона сметка:
290500001322524
Депонент ТТК Банка.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/19 Совет на општина Новаци
15.02.2021 год. Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение на граѓани за заштита на природното и културно наследство на Мариово-„НЕТОП,, Битола

1.Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение на граѓани за заштита на природното и културно наследство на Мариово-„НЕТОП,, Битола , донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/17
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019),

Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на финансиски средства на Здружение на граѓани за заштита на природното и културно наследство на Мариово-„НЕТОП,, Битола

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства на Здружение на граѓани за заштита на природното и културно наследство на Мариово-„НЕТОП,, Битола, во износ од **10.000,00** денари за откуп на книга, 20 примероци x 500,00 денари).

Член 2

Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

За искористените средства да се доставува извештај до општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Здружение на граѓани за заштита на природното и културно наследство на Мариово-„НЕТОП,, Битола,

На Жиро сметка: 210062755910139,
Тутунска банка АД Скопје

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

Бр.14-196/20
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
НаумчеСмилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Пеце Ристевски с.Новаци

1.Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Пеце Ристевски с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/18
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Пеце Ристевски с.Новаци

Член 1

На Пеце Ристевски с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари-нето износ, за лекување на неговата мајка.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име:
Пеце Ристевски

На Трансакциона сметка:
270700028921954

Депонент ХАЛК Банка.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/21 Совет на општина Новаци
15.02.2021 год. Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на дополнителни финансиски средства на ЗФК „Новаци-2005“, Новаци за успешно натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад

1. Објавувам Одлука за одобрување на дополнителни финансиски средства на ЗФК „Новаци-2005“, Новаци за успешно натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-234/19
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019),

Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на дополнителни финансиски средства на ЗФК „Новаци-2005“, Новаци за успешно натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ дополнителни финансиски средства во износ од **482.409,00 денари** на ЗФК „Новаци-2005“, Новаци, за успешно натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад.

Член 2

Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

За искористените средства редовно да се доставува извештај до општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име ЗФК „Новаци-2005“, Новаци со ж-ска:

200002273548072, даночен број 4002005168284, депонент Стопанска банка Скопје.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,“.

Бр.14-196/22
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна заедница с.Старавина за потребите на црква Пресвета Богородица

1.Објавувам Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна заедница с.Старавина за потребите на црква Пресвета Богородица, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-234/21
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна заедница с.Старавина за потребите на црква Пресвета Богородица

Член 1

СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни матерјали во износ од **20.000,00 денари**, за Месна заедница с.Старавина за потребите на црква Пресвета Богородица

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.08-179/1 од 08.02.2021 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Член 3

Матерјали да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-196/23
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Томе Атанасовски с.Маково

1.Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Томе Атанасовски с.Маково, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„.

Бр.08-234/21
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Томе Атанасовски с.Маково

Член 1

На Томе Атанасовски с.Маково, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари-нето износ, социјална помош и за лекување.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Томе Атанасовски

На Трансакциона сметка:
290500019317867
Депонент ТТК Банка

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-196/24 Совет на општина Новаци
15.02.2021 год. Претседател
Наумче Смилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување набавка на градежни материјали за Месна заедница с.Мегленци за изградба на трем на црква Св.Никола

1.Објавувам Одлука за одобрување набавка на градежни материјали за Месна заедница с.Мегленци за изградба на трем на црква Св.Никола, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-234/22
22.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 15.02.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување набавка на градежни материјали за Месна заедница с.Мегленци за изградба на трем на црква Св.Никола

Член 1

СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни материјали во износ од **20.000,00 денари**, за Месна заедница с.Мегленци за изградба на трем на црква Св.Никола.

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.08-624/1 од 22.09.2020 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Член 3

Материјали да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Со донесување на ова Одлука, престанува да важи Одлука бр.14-623/28 од 28.09.2020 година.

Бр.14-196/25
15.02.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
НаумчеСмилевски

Врз основа на член 63 и 51 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр. 5/02), а во врска со член 69 и 96 од Статутот на општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр. 5/02), Одлука за извршување на Буџетот на Општина Новаци за 2021 година бр.14-792/5 од 30.12.2020 година , Градоначалникот на Општина Новаци го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За запирање објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Зоран Велјановски од с.Рибарци бр 14-196/26 од 15.02.2021 година.

1.СЕ ЗАПИРА објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Зоран Велјановски од с.Рибарци, бр 14-196/26 од 15.02.2021 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Врз основа на член 51 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр. 5/02).Ако градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот, Законите, Статутот на општина Новаци , Одлука за извршување на Буџетот на Општина Новаци за 2021 година должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирање.

Во Одлука за реализација на финансиски трансвери до здруженија на граѓани, спортски, технички, и научни друштва, наменски дотации за културно-уметнички манифестации и еднократна парична помош на физички лица и лица си посебни потреби за 2021 година бр. 14-792/17 од 30.12.2020 година во член 6 е предвидено доделување на еднократна парична помош:

Еднократна парична помош ќе се доделува и на семејства настрадани од елементарни непогоди.

Помошта би се движела во зависност од причинетата штета и би се сведувала на две категории:

- Прва категорија А -50.000ден.(Во исклучително тешки случаи),Прва категорија Б - 20.000ден, Втора категорија - 10.000 ден.

Составен дел на барањето би бил записникот од извршениот увид и проценетата штета на соодветна овластена институција или Комисија формирана од Советот.

Врз основа на член 132 од Статутот на општина Новаци(општината-градоначалникот води грижа за законито и правилно користење на добрата во општа употреба.

Врз основа на член 133 од Статутот на општина Новаци(општината-градоначалникот со сопственоста на општината располага и стопанисува како добар домаќин, на начин утврден со закон.

Причина за запирање објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Зоран Велјановски од с.Рибарци, бр, 14-196/26 од 15.02.2021 година е **износот на одобрените средства(50.000,00 денари за надомест за направена штета од пожар).**

Лицето Зоран Велјановски од с.Рибарци, е со лична карта од с.Рибарци, а опожарената куќа се наоѓа во општина Битола с.Логоварди.

Општина Новаци на сите физички лица кој се среќаваат со некакви проблеми им помага во рамките на своите можности.

Предлагам на Зоран Велјановски од с.Рибарци да му се додели еднократна парична помош во износ од **20.000,00 денари.**

2.Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08-223/1
19.02.2021 год.

ОпштинаНоваци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

1. Заклучок за објавување Заклучок за усвојување на Извештајот за извршен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година
2. Заклучок за објавување Одлука за усвојување Годишна Програма за работа на јавна општинска установа за деца-детска градинка „Бамби,,-с.Новаци за воспитна 2021 година(март-август) Годишна Програма за работа на директорот на ЈОУДГ „Бамби.. с.Новаци за 2021 година
- 3.Заклучок за објавување Одлука за одобрување на Донација на Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица
- 4.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Зоран Крстевски с.Новаци
- 5.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Станко Мицевски с.Новаци
- 6.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Борче Крстевски с.Живојно
- 7.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Славица Ристевска с.Живојно
- 8.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Владо Бошевски с.Далбеговци
- 9.Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на КУД „Илинден,,Битола за печатење на монографија
- 10.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Александра Јолевска с.Добромири
- 11.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Илче Неделковски с.Добровени
- 12.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Виолета Велјановска с.Новаци
- 13.Заклучок за објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна заедница с.Гермијан
- 14.Заклучок за објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна Заедница с.Д.Орехово
- 15.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Стевче Кузмановски с.Новаци
- 16.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Стевановски Трајан с.Добромири
- 17.Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение на граѓани за заштита на природното и културно наследство на Мариово-„НЕТОП,, Битола
- 18.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Пеце Ристевски с.Новаци
- 19.Заклучок за објавување Одлука за одобрување на дополнителни финансиски средства на ЗФК,,Новаци-2005,, Новаци за успешно натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад
- 20.Заклучок за објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна заедница с.Старавина за потребите на црква Пресвета Богородица
21. Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Томе Атанасовски с.Маково

22. Заклучок за објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна заедница с.Мегленци за изградба на трем на црква Св.Никола

Решение За запирање објавување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на Зоран Велјановски од с.Рибарци бр 14-196/26 од 15.02.2021 година.

Издавач: Совет на општина Новаци:
Редакција:
Ангелевски Стевче-одговорен уредник
Редакциски одбор:
Момоковски Ристе
Јовановска Летка
Печати: Совет на општина Новаци
Тираж: 20 примероци